

Предметна програма од втор циклус студии			
1.	Наслов на наставниот	Јавни финансии	
2.	Код	ФМ4207	
3.	Студиска програма	Финансиски менаџмент	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ	
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	VШа-60	
6.	Академска година/семестар	2017/2018 2 семестар	7. Број на ЕКТС 5
8.	Наставник	Проф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска Доц. д-р Елизабета Џамбаска	
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)	
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>  Студиската програма по Јавни финансии им овозможува на студентите да се стекнат со генерички знаења за теоријата и практиката од јавните финансии со цел појасно да разберат како алатките на економијата можат да се користат за анализа на владините политики за трошењето и оданочувањето</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-разбирање на филозофските разлики што можат да доведат и доведуваат до несогласување во однос на опсегот на економската активност на владата;</li> <li>-претставување на аналитичките орудија кои користат експертите по јавни финансии и алатките на позитивната анализа, која се занимава со причинско-последичните искази;</li> <li>-утврдување на ефектите на владините политики и нивните резултати со нормативна анализа;</li> <li>-импликациите од владините политики во однос на јавните добра и екстерналиите;</li> <li>-примена на економските принципи во анализата и донесувањето на економските одлуки;</li> <li>-главни карактеристики на пазарот за здравствена заштита и владините интервенции во оваа сфера;</li> <li>-користење на рамката на економијата на благосостојба за проучување на програмите за социјално осигурување;</li> <li>-аналитичката рамка за вклученост на државата во</li> <li>-серија теоретски засновани правила за оценување на јавните образованието;расходи преку анализа на трошоците и користите;</li> <li>-проучување на теоретската рамка за даночната политика;</li> <li>-Опис и анализа на главните извори на приходи во фискалниот македонски систем;</li> <li>-фискални теми што се појавуваат во федерални системи</li> </ul>		

11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Алатки на позитивната анализа</li> <li>- Алатки на нормативната анализа</li> <li>- Јавни добра и екстерналии</li> <li>- Политичка економија</li> <li>- Пазар на здравствена заштита</li> <li>- Социјално осигурување и програми за сиромашни</li> <li>- Образование</li> <li>- Анализа на трошоците и користа</li> <li>- Оданочување и распределба на доход</li> <li>- Јавните финансии во ЕУ</li> <li>- Приходен систем на РМ</li> <li>- Фискален федерализам</li> </ul>			
12.	<b>Методи на учење:</b> Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество на истакнати стручни лица од пракса.			
13.	<b>Вкупен расположлив фонд на време</b>	15 недели 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови		
14.	<b>Распределба на расположливо време</b>	15+15+120 = 150 часови		
15.	<b>Форми на наставните активности</b>	<b>15.1.</b>	Предавања-теоретска настава	15 часови
		<b>15.2.</b>	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови
16.	<b>Други форми на активности</b>	<b>16.1.</b>	Проектни задачи	30 часови
		<b>16.2.</b>	Самостојни задачи	45 часови
		<b>16.3.</b>	Домашно учење	45 часови
17.	<b>Начин на оценување</b>			
	<b>17.1.</b>	Тестови	60 бодови	
	<b>17.2.</b>	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	30 бодови	
	<b>17.3.</b>	Активност и учество	10 бодови	
18.	<b>Критериуми за</b>	до 61 бода	5 (пет) (F)	

	оценување (бодови/оценка)	од 61 до 68	6 (шест) (E)			
		од 69 до 76	7 (седум) (D)			
		од 77 до 84	8 (осум) (C)			
		од 85 до 92	9 (девет) (B)			
		од 93 до 100	10 (десет) (A)			
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на настава и вежби, проектна задача				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на	Механизми на интерна евалуација				
22.	<b>ЛИТЕРАТУРА</b>					
	<b>22.1.</b>	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Harvey S. Rosen, Ted Gayer	Јавни финансии	превод издаден од Глобал комуникации, Скопје,	2008
		2.	Јозеф Е. Штиглиц	Економија на јавниот сектор	Табернакул, превод, Скопје	2009
		3.	Живко Атанасовски	Јавни финансии	Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје	2005
		4.	European Union	European Union Public Finance 5th Edition	Luxembourg: Publications Office of the European Union	2014
	<b>22.2.</b>	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Богоев, Ксенте и Атанасовски, Живко	Даночниот систем на Македонија - теоретски и практични аспекти,	Мисла, Скопје	1994
		2.	Jure Simovic, Hrvoje Simovic	Fiskalni sustav I fiskalna politika Europske unije	Pravni fakultet, Zagreb	2006

		3.	<a href="#">Gareth D. Myles</a>	Public Economics	Cambridge University	2002
--	--	----	---------------------------------	------------------	----------------------	------